

## **ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 190/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе

### **ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2018/476 НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2018 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА (ЗНБП) 2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА**

#### **Член 1**

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2018/476 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.

#### **Член 2**

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Македонија.

#### **Член 3**

Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

#### **Член 4**

Одлуката (ЗНБП) 2018/476 на Советот од 21 март 2018 година за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

#### **Член 5**

Рестриктивните мерки кон Либија се воведуваат на неопределено време.

#### **Член 6**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 44-5530/1  
12 јуни 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/476**

**of 21 March 2018**

**amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya**

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 July 2015, the Council adopted Decision (CFSP) 2015/1333 <sup>(1)</sup> concerning restrictive measures in view of the situation in Libya.
- (2) On 28 September 2017, the Council adopted Decision (CFSP) 2017/1776 <sup>(2)</sup> amending Decision (CFSP) 2015/1333.
- (3) In view of the continuing instability and gravity of the situation in Libya the Council has decided that the restrictive measures concerning three persons should be extended for a further period of 6 months.
- (4) Decision (CFSP) 2015/1333 should therefore be amended accordingly.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

*Article 1*

In Article 17 of Decision (CFSP) 2015/1333, paragraphs 3 and 4 are replaced by the following:

- ‘3. The measures referred to in Article 8(2) shall apply with regard to entries 16, 17 and 18 in Annex II until 2 October 2018.
4. The measures referred to in Article 9(2) shall apply with regard to entries 21, 22 and 23 in Annex IV until 2 October 2018.’

*Article 2*

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 21 March 2018.

*For the Council*  
*The President*  
E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP (OJ L 206, 1.8.2015, p. 34).

<sup>(2)</sup> Council Decision (CFSP) 2017/1776 of 28 September 2017 amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya (OJ L 251, 29.9.2017, p. 28).

**Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ**

32018D0476. Превод: Марија Павлова. Преведувачка агенција: TCU. Датум: 24.4.2018 година. Ревизија: 27.04.2018 година

**ОДЛУКА (ЗНБП) 2018/476 НА СОВЕТОТ**

**од 21 март 2018 година**

**за изменување на Одлука (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европска Унија, а особено член 29 од истиот, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 31 јули 2015 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 <sup>(1)</sup> за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.
- (2) На 28 септември 2017 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2017/1776 <sup>(2)</sup> за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333.
- (3) Со оглед на постојаната нестабилност и сериозноста на ситуацијата во Либија, Советот одлучи дека рестриктивните мерки кои се однесуваат на три лица треба да се продолжат дополнително за период од 6 месеци.
- (4) Затоа, Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 треба соодветно да се измени,

**ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:**

**Член 1**

Во член 17 од Одлуката (ЗНБП) 2015/1333, ставовите 3 и 4 се заменуваат како што следува:

- „3 Мерките наведени во член 8(2) се применуваат во однос на внесовите 16, 17 и 18 во Анекс II до 2 октомври 2018 година.
4. Мерките наведени во член 9(2) се применуваат во однос на внесовите 21, 22 и 23 во Анекс IV до 2 октомври 2018 година.“

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 21 март 2018 година.

*За Советот*  
*Претседателот*  
**Е. ЗАХАРИЕВА**

<sup>1</sup> Одлука (ЗНБП) 2015/1333 на Советот од 31 јули 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија и за укинување на Одлуката 2011/137/ЗНБП (Сл. весник L 206, 1.8.2015 година, стр. 34).

<sup>2</sup> Одлука (ЗНБП) 2017/1776 на Советот од 28 септември 2017 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија (Сл. весник L 251, 29.9.2017 година, стр. 28).